

Бр. 21 – 60/10
од 31.01.2023 год.
Крушево

З а п и с н и к

со образложенија за прифатени и неприфатени забелешки
по одржана јавна презентација и јавна анкета за
Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план
за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV
кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491,
КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 2970/1, 2972, КО Крушево – вгр.,
Општина Крушево

Комисијата за урбанизам формирана од градоначалникот на Општина Крушево со решение бр. 09-647/1 од 13.05.2022 година, постапувајќи по член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ 32/20) изготви **Записник со образложенија за прифатени и неприфатени забелешки по одржана јавна презентација и јавна анкета за Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 2970/1, 2972, КО Крушево – вгр., Општина Крушево.**

Согласно член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ 32/20) Општина Крушево спроведе постапка за јавна анкета и јавна презентација и донесе: Одлука за организирање јавна презентација и јавна анкета за Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 2970/1, 2972, КО Крушево – вгр., Општина Крушево бр.21-60/4 од 13.01.2023 година, Соопштение за организирање јавна презентација и јавна анкета за Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 2970/1, 2972, КО Крушево – вгр., Општина Крушево бр.21-60/5 од 13.01.2023 година и Известување за одржување јавна анкета и јавна презентација бр. 21-60/6 од 13.01.2023 година.

Јавната анкета се организира во просториите на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина на општина Крушево, соба број 23, секој работен ден од 08:00 до 14:30 часот, во времетраење од 15 дена, почнувајќи од 13.01.2023 година до 30.01.2023 година, во електронска форма преку информацискиот систем е – урбанизам, а беше истакнат во просториите на Центарот за информирање на граѓаните на општина Крушево, како и на веб страната на општината www.krusevo.gov.mk. Јавната презентација како стручно презентирање на планско-проектната документација се организира во рамките на јавната анкета на ден 23.01.2023 година, во 11:00 часот, во просториите на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина на Општина Крушево, соба број 23 за која стручната комисија изготви Записник бр.21-60/8 од 23.01.2023 година. Од записникот се констатира дека од страна на присутните претставници (ЈП „Комуна“ Крушево и ДЗС подрачно одделение Крушево нема забелешки за предметниот урбанистички проект.

Од увидот во постапката, ЕВН Кец Прилеп достави анкетен лист преку информацискиот систем е- урбанизам бр. 10-25/7-33 од 24.01.2023 година во кој известува дека нема забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и инфраструктура за предметниот урбанистички проект. Воедно, доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација и сето ова да се наведе во текстуалниот дел од планот. под услов кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми.

За постапката, освен ЕВН Кец Прилеп кој достави анкетен лист без забелешки и ЈП „Комуна“ Крушево и ДЗС подрачно одделение Крушево кои дадоа позитивно мислење на јавната презентација, нема пристигнати анкетни листови и забелешки.

Согласно на горенаведеното, комисијата за урбанизам формирана од градоначалникот на Општина Крушево констатира дека нема забелешки од одржаната јавна презентација и јавна анкета за Урбанистичкиот проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 2970/1, 2972, КО Крушево – вгр., Општина Крушево.

**Комисија за урбанизам
на Општина Крушево,**

Претседател:

Марија Јанкулоска Младеновиќ, д.и.а.

Членови:

Катерина Милошевска, д.и.а.

Илија Беличоски, д.и.а.

Драгана Куртеска Филипоска, д.и.а
